

**КОНСОЛИДИРАН ПРАВИЛНИК**  
**ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ**

Правилник за начинот, видот и висината на субвенциите (Службен весник на Република Македонија бр. 53/13, 147/14, 50/15 и 32/16)

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот, видот и висината на субвенциите на странскиот организиран туристички промет.

**Член 2**

(1) Со цел поттикнување на надворешниот организиран туристички промет, туроператори и туристички агенции (во понатамошен текст: организатори) можат да остварат субвенции за престој на странски туристи во Република Македонија на дел од трошоците за остварен организиран туристички, воздушен, патен и железнички превоз во тековната година (во понатамошниот текст субвенции).

(2) Под туроператори и туристички агенции од став (1) од овој член не се сметаат субјектите од член 6 од Законот за туристичка дејност.

**Член 3**

(1) Субвенција можат да остварат организатори на пакет аранжмани за странски туристи (во понатамошен текст: Програма) која вклучува:

- Престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои имаат важечко решение за категоризација (во понатамошниот текст: категоризирани сместувачки капацитети);
- Организиран групен превоз, со посебно закупени автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релација (возењето со автобус, авион, ии воз, за време на престојот во Македонија не се вклучени);
- Организиран групен превоз на редовни авионски линии или редовен железнички и автобуски сообраќај со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица во група);
- Комбинирана тура - организиран групен превоз во комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што,

превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и

- Кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија.

(2) Ако повеќе организатори на патувањето користат исто превозно средство целосно закупено, барање за субвенција може да поднесе организаторот кој е закупопримач, со тоа што ќе поднесе целосна документација од сите организатори.

(3) По исклучок од став (2) на овој член барање за субвенција може да поднесе посебно секој организатор со писмена согласност од организаторот кој го закупил целосно превозното средство.

## **БАРАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА ОДДЕЛЕН ВИД НА ПРЕВОЗ**

### **Член 4**

За добивање на субвенции од член 2 на овој правилник, организаторите доставуваат:

#### **1) За автобуски превоз:**

- Барање за субвенција за програмата за одмор во странскиот патнички автобуски туристички промет на Образец СУ -1 кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник;
- Копија од патен налог за автобуски превоз, копија од фактура на превозникот со видливи податоци за местото на поаѓање и пристигнување на групата и датата на извршениот превоз;
- Доказ за платена фактура за реализираниот превоз (копија од вирман или извод)

#### **2) За авионски превоз:**

- Барање за субвенција за програмата за одмор во странскиот воздушен туристички промет на Образец СУ-2 кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник;
- Копија од договор со авионскиот превозник за закуп на авион од која се видливи податоците за: број на седишта во авионот, место на поаѓање и слетување на авионот, број на планирани летови;
- Копија од дневниот извештај за летовите на домашните аеродроми како и потврда за извршено доаѓање на чартер летови;

- Копија на договор или понуда од авиопревозникот или сметка или фотокопија од сметката од авионскиот превозник или копија од авионската карта кај редовните линии;
- Листа на летање со обележани странски туристи и прецизно одредување на сместувачкиот капацитет, за кои се поднесува барањето за субвенција;
- Доказ за платена фактура за реализираниот превоз и
- Фактура со видливи податоци за периодот и релацијата на движење на групата од домашен превозник и доказ за нејзино плаќање, доколку програмата за аранжманот опфаќа патување низ различни места во Македонија

### **3) За железничкиот превоз:**

- Барање за субвенција на програмата за одмор во странскиот железнички туристички промет на Образец СУ-5 кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој правилник и
- Копија од договорот со железница за закуп на вагон;
- Листа со податоци за странските туристи, за кои се поднесува барањето и
- Доказ за платена фактура за реализираниот превоз.

### **4) За комбинирани тури во Македонија и кружни тури во регионот:**

- Барање за субвенција за комбинирани тури и кружни тури во регионот на Образец СУ-6 кој е даден во Прилог 6 и е составен дел на овој правилник;
- Потврда за групата за која се однесува барањето со видливи податоци за патниците и периодот на престој, заверена од страна на странскиот партнер.
- Копија на договорот со македонска туристичка агенција или потврда за тура од странска агенција со македонска туристичка агенција од каде треба да се види, дали македонска туристичка агенција работи во име и за сметка на странската агенција или е организатор кој продава програма на странската агенција;
- интербус листа со видливи податоци за странските туристи и граничните премини и
- Фактура со видливи податоци за периодот и релацијата на движење на групата и доказ за нејзино плаќање.

## **Член 5**

Организаторите кои бараат да добијат субвенции, до Агенцијата за промоција и подршка на туризмот во Република Македонија, освен барањето и документацијата за секој одделен вид на превоз согласно член 4 на овој правилник, ја доставуваат и следната документација:

- Програма за конкретниот аранжман за кој се поднесува барањето за субвенција;
- А лиценца за подносителот на барањето, или лиценца за туроператорска дејност;
- Копија од договор за закуп со категоризираниот сместувачки капацитет, склучен пред или во моментот на почетокот на престојот на странските туристи и копија од решението за категоризација, со важност за периодот за сместување на групата.
- Заверена листа на странски туристи – руминг листа, или спецификација на гости;

- Копија од фактури од сите сместувачки капацитети во земјава во кои гостите престојувале за цело време на реализација на субвенционираната програма, со доказ за платена фактура (копија од вирман или извод);
- Дополнителен договор со регистриран објект за вршење угостителска дејност (доколку услугата ноќевање со појадок е одвоена), копија од фактура со видливи податоци за периодот, количината и видот на извршената услуга и доказ за платена фактура од угостителскиот објект (копија од вирман или извод);
- За секоја група потребно е да приложи и доказ за платена туристичка такса (извод или вирман) заверен од сместувачките објекти, на образец СУ-4 кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој правилник, а за странските туристи за кое сместувањето е закупено од македонска туристичка агенција во сместувачки објекти од типот на соба и апартмани од физички лица, Образецот СУ-4 кој треба да биде заверен од туристичкото биро/туристичка агенција во местото каде што туристите престојувале (доколку постои);
- Кај поголемите програми за авионски и патнички превоз наместо заверена листа на странски туристи се доставува листа на летање или хотелска листа заверена од страна на сместувачкиот објект или македонска туристичка агенција, за што се доставува доказ дека сите обврски се подмирени, заверен вирман и копија од банкарски извод и
- Извод од банка за девизниот прилив за странските туроператори, агенции или организатори на патувањето по извршената уплата.

## **НАЧИН НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ**

### **Член 6**

(1) Рокови за поднесување на барањата за добивање на субвенција кои се поднесуваат до Агенцијата за промоција и подршка на туризмот во Република Македонија се:

- 60 дена од заминување на групата за сите видови барања за периодот од 01.01. до 30.09. во тековната година и
- 30 дена од заминување на групата за сите видови барања за периодот од 01.10. до 31.12. во тековната година.

(2) За барањата кои се доставени со непотполна документација, органот кој ја води постапката, до барателот доставува известување со определување на рок за дополнување на барањето и доколку странката не постапи согласно известувањето барањето се одбива.

(3) Барањата кои се доставени по истекот на роковите од став (1) од овој член се одбиваат.

## **ОПФАТ И ПЕРИОД НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ**

### **Член 7**

Субвенцијата се применува за сите програми од член 3 на овој правилник и реализирани поаѓања за:

- а) цел период на изведба на програмата и
- б) за кружни тури во текот на целата година.

## **ВИСИНА НА СУБВЕНЦИИ ЗА АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ**

### **Член 8**

(1) Субвенцијата може да се оствари само за однапред закупен автобус или закупени минимум десет места во редовни линии за реализација на програмата од член 3 на ова упатство и тоа за:

а) Албанија, Бугарија, Србија, Косово, Грција, Црна Гора, Босна и Херцеговина:

- 10 Евра во денарска противвредност по странски турист

б) Турција, Романија, Унгарија, Словенија, Хрватска:

- 15 Евра во денарска противвредност по странски турист

в) Сите останати земји:

- 20 Евра во денарска противвредност по странски турист

(2) За доставното возење, празното возење од местото на поаѓање на групата и возењето за време на престојот во дестинацијата, не се добиваат субвенции.

(3) Субвенција не може да се добие за автобуски трансфери од аеродромите до сместувачките објекти.

## **ВИСИНА НА СУБВЕНЦИИ ЗА ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ**

### **Член 9**

(1) Субвенција за авионскиот превоз по остварен странски турист организаторот може да добие со закуп на авион во целост, дел од авионот или за најмалку десет странски туристи кои сообраќаат на редовна авионска линија.

(2) Висината на субвенцијата по пристигнат странски турист изнесува:

а) од европски дестинации (заедно со Турција), освен за земјите од Бенелукс, Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Англија, Германија, Русија, Украина, Израел,

Австрија, Италија, Франција, Шпанија, Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија, 25 Евра во денарска противвредност.

б) за земјите од Бенелукс (Белгија, Холандија, Луксембург), Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Русија, Украина, Обединети Арапски Емирати, Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите Американски Држави, Јапонија, Израел, Австрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција, Шпанија висината на субвеницијата изнесува 65 евра во денарска противвредност и

в) за Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија, 35 евра во денарска противвредност и

г) од интерконтинентални дестинации 45 Евра во денарска противвредност. (Тука ја сметаме и Израел.)

(3) Висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово и Бугарија, со остварени минимум четири ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност.

## **ВИСИНА НА СУБВЕНЦИИ ЗА ЧАРТЕР ПРЕВОЗ**

### **Член 10**

(1) За аранжманите по програмите од член 3 на овој правилник, за чартери, субвенцијата изнесува 25 евра во денарска противвредност по донесен странски турист за сите воздухопловни пристаништа во Република Македонија.

(2) По исклучок од став (1) од овој член, за земјите од Бенелукс (Белгија, Холандија, Луксембург), Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Русија, Украина, Обединети Арапски Емирати, Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите Американски Држави и Јапонија, Израел, Австрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција и Шпанија, висината на субвеницијата изнесува 65 евра во денарска противвредност.

(3) По исклучок од став (1) од овој член, висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија, со остварени минимум три ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност.

(4) По исклучок од став (1) од овој член, висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија, со остварени минимум четири ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност.

(5) За чартер ланецот по исклучок од став (1) на овој член може да се одобри, превозот на првата група при доаѓање односно последната група при одење, агенцијата да може да го организира со друго превозно средство, при што за таа група се добива субвенција во износ од 15 евра во денарска противвредност по реализиран странски турист.

(6) Субвенцијата за чартер се добива и за странски туристи кои имаат организиран престој во сместувачки објекти најмалку три дена со услуга ноќевање со доручек.

(7) Субвенција за чартер можат да добијат само организатори кои чартерот ќе го организираат на сопствен ризик. Ако чартерот го организира странска воздухопловна компанија на сопствен ризик, а организаторите на патувањата закупат дел од чартерот, субвенција може да добијат само доколку за закупените минимум десет места има пакет аранжман со минимум престој три дена на услуга ноќевање со појадок, а нема да може да добие воздухопловната компанија.

(8) Ако повеќе организатори користат ист чартер авион, барање за субвенција поднесува организаторот закупопримател со целокупна документација од сите организатори.

(9) По исклучок од став (7) на овој член, барање за субвенција може да поднесе секој организатор посебно со писмена согласност на организаторот кој го закупил чартерот во целост.

(10) Барање за субвенција се поднесува за секоја дестинација/аеродром и секој лет. Во случај на неможност за слетување на договорениот аеродром од технички или други оправдани причини, ќе се признае слетување на најблискиот аеродром со доказ за причините за промена на аеродромот. За последен празен лет не може да се добие субвенција.

## **ВИСИНА НА СУБВЕНЦИИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ**

### **Член 11**

(1) За железничкиот превоз висината на субвенцијата изнесува 15 евра во денарска противвредност по донесен странски турист.

(2) Субвенција може да се добие за закупен цел воз (чартер), закупен вагон или минимум закупени десет места на редовна линија на возот. Барањата за субвенции се поднесуваат за секое одредиште и секое возење.

(3) Субвенција може да се добие и за автобуските трансфери од железничката станица до сместувачкиот капацитет доколку сместувачкиот капацитет е во град во кој нема железничка станица.

## **ВИСИНА НА СУБВЕНЦИИ ЗА КОМБИНИРАН ПРЕВОЗ**

### **Член 12**

(1) За комбинираните тури кои опфаќаат авионски превоз при доаѓање во дестинацијата, висината на субвенцијата изнесува 15 евра во денарска противвредност по донесен странски турист.

(2) За комбинираните тури кои опфаќаат автобуски превоз при доаѓање во дестинацијата, висината на субвенцијата изнесува 10 евра во денарска противвредност по донесен странски турист.

## **ВИСИНА НА СУБВЕНЦИИ ЗА КРУЖНИ ТУРИ ВО РЕГИОНОТ**

### **Член 13**

(1) Организаторот може да добие субвенција за организирани групни (минимум десет лица во група) кружни тури во регионот за странски туристи кои во Република Македонија доаѓаат со автобус или авион, односно во Република Македонија ќе остварат најмалку две ноќевања со доручек на кружните тури со престој во Република Македонија. Кружните тури во регионот треба да опфатат најмалку едно ноќевање во друга земја во регионот.

(2) Висината на субвенцијата од став (1) на овој член изнесува 15 Евра во денарска противвредност по донесен странски турист.

(3) За кружните тури организаторот не може да добие субвенција по друг основ од овој правилник.

## **ИСПЛАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ**

### **Член 14**

Субвенцијата се пресметува во денари. По одбивањето на банкарските трошоци, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, пресметаниот денарски износ на субвенцијата ја уплаќа на организаторот на сметката во странство во националната валута во земјата во која организаторот има седиште, односно по налог на организаторот.